

Агенција за филм на Република Северна Македонија

**О П Ш Т И И Н Ф О Р М А Ц И И ,
У С Л О В И З А У Ч Е С Т В О Н А К О Н К У Р С
К Р И Т Е Р И У М И И М Е Р И Л А З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н И Д О К У М Е Н Т И И**

**П Р И Ј А В А З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А Д О М А Ш Н И Ф И Л М О В И З А Н И В Н А Д О Р Е А Л И З А Ц И Ј А , З А
М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А П Р О М О Ц И Ј А П Р Е К У У Ч Е С Т В О Н А Ф Е С Т И В А Л И И М А Н И Ф Е С Т А Ц И И И
П Р О М О Ц И Ј А И Д И С Т Р И Б У Ц И Ј А В О Р Е П У Б Л И К А С Е В Е Р Н А М А К Е Д О Н И Ј А - З А Ф И Л М О В И С О
М А К Е Д О Н С К О М А Л Ц И Н С К О Ф И Н А Н С И С К О У Ч Е С Т В О**

Јануари, 2021 година

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Северна Македонија е домашен филм во кој учеството на Република Македонија не може да биде повеќе од 50%, но не помалку од 5% во вкупните трошоци за производство на филмот, и филм произведен во соработка со странски филмски продуценти во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана).

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

- Конкурсот е наменет за филмови кои во моментот на аплицирање се во фаза на пост продукција или се во целост завршени со реализацијата и не се претходно, по било кој основ, поддржани од страна на Агенцијата за филм;
- За меѓународна промоција може да конкурира филмски продуцент на филм за кој до момент на поднесување на Пријавата, не е поминато повеќе од една година од денот на неговото премиерно прикажување;
- Право на учество на конкурс имаат продуценти кои:
 - се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
 - ја имаат доставено и пополнета во целост Пријавата.

III. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА

- Евалуацијата на доставените Пријави ќе се врши врз основа на критериумите за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност утврдени во член 27 став (1) од Законот за филмската дејност;
- Целосната документација во прилог на Пријавите кои ќе бидат доставени на Конкурсот, ќе биде разгледувана од страна на Филмскиот совет;
- Одлуките за прифаќање или одбивање на пријавените проекти ги донесува Управниот Одбор на предлог на директорот, а по претходно Мислење од страна на Филмскиот Совет;
- Рокот за донесување на Одлука по поднесена Пријава е 30 дена од денот на доставувањето на Пријавата.

IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Задолжителна документација во зависност од категоријата на филмот која се доставува на македонски јазик и тоа:

I. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови кои се во пост продукција и кои побаруваат средства за завршување на реализацијата на филмот задолжително потребно е да ја достават следнава документација на македонски јазик:

- Синопис (1 страна);
- Копија (последна монтирана верзија) од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД;
- Краток опис/нарација за реализацијата на филмот (1 страна);
- Филмографија на филмскиот продуцент подносител на Пријавата (правно и физичко лице) и главниот продуцент на филмот;
- Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;

- Целосен буџет на филмскиот проект со вклучени и посочени ставки за учеството на Република Северна Македонија во проектот и ставки за кои се побарува финансиска поддршка од страна на Агенцијата;
- Финансиски план со посочено процентуално учество на Република Северна Македонија во проектот и средствата кои се побаруваат од Агенцијата;
- Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата за филм. ¹

II. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови за кои се побаруваат средства за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија, задолжително потребно е да ја достават и следнава документација на македонски јазик:

- Синопис (1 страна);
- Копија од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД;
- Доказ за направена премиера во Република Северна Македонија;
- Планот за меѓународна промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија;
- Филмографија на филмскиот продуцент подносител на Пријавата (правно и физичко лице) и главниот продуцент на филмот;
- Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
- Буџет кој се однесува на меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија со посочени ставки за кои се побарува финансиска поддршка од страна на Агенцијата;
- Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата за филм. ²

Друга потребна документација:

- претходно изработени филмови на продуцентот и режисерот достапни електронски (со достава на линк) или ДВД;
- други документи/материјали потребни за до објаснување на проектот, за кои подносителот цени дека е потребно да ги достави.

V. НА КОНКУРСОТ НЕМА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ

На Конкурсот нема да бидат разгледувани:

- Пријавите кои се поднесени од продуценти кои не се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
- Пријавите кои не се пополнети во целост и / или во чиј прилог не се доставени сите задолжителни документи;
- Пријавите за филмови кои се произведени пред повеќе од една година сметајќи го денот на поднесувањето на Пријавата³.

¹ Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.

² Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.

³ Важи само за Пријавите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија

ПРИЈАВА

за финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија - за филмови со македонско малцинско финансиско учество

Информации за проектот			
Наслов на проект (локален и интернационален)			
Категорија на филмски проект	Игран	Документарен	Анимиран
Долгометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кратометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Времетраење на филмот (минути)			
Дали претходно е поднесена пријава за овој проект на претходни Конкурси објавени од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, односно Филмскиот фонд		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
(Ако да, наведи година на пријава)			
Филмскиот проект е:			
Оригинално сценарио <input type="checkbox"/>		Адаптација на книжевно дело <input type="checkbox"/>	
Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор и назив на делото			
Сценарист:			
Режисер:			
Вкупен буџет на филмскиот проект ⁴		ден.	
Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија		ден.	
Други информации за филмскиот проект			
	Име на правно лице	Износ на средства со кои учествува во проектот	Адреса и други информации (емаил, тел., веб страна и сл.)
Главен продуцент			
Ко продуцент од Република Северна Македонија			
Копродуцент 2			
Копродуцент 3			
Копродуцент 4			

⁴ За проектите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија се пополнува со износ на буџетот изготвен за оваа намена

ДАТУМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИЛМОТ⁵		
	Датум на почеток	Датум на завршување
Подготовки		
Пред продукција		
Продукција (снимање)		
Пост – продукција		
Завршување на филмот		
Дистрибуција		
Премиера на филмот во Република Северна Македонија		

УЧЕСТВО НА ДРЖАВЈАНИ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КРЕАТИВНИОТ ДЕЛ ОД ФИЛМСКАТА ЕКИПА

Бр.	Позиција	Информации			
1	Режисер				
2	Директор на фотографија				
3	Композитор на Оригинална музика				
4	Сценарист				
5	Автор на книжевно дело според кое е напишано сценариото				
6	Сценограф				
7	Костимограф				
8	Автор на маска				
9	Дизајнер на звук				
10	Монтажа				
11	Главна улога 1				
12	Главна улога 2				
13	Главен цртач/аниматор (за анимиран филм)				
14	Продукција на филмскиот проект во РСМ	Денови		Недели	
	Учество на други државјани од РСМ во филмската екипа (Наведи позиција)				

⁵ Во овој дел фазите кои не се завршени со сиво и во тие полиња се пополнуваат датумите кои се планирани за овие фази на реализација.

ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА

Име на правно лице			
Име и презиме на управител			
ЕДБ:		ЕМБС:	
Адреса			
Телефон		Факс:	
Мобилен		E-mail	
Web страна			
Депонент на банка			
Број на жиро-сметка			

Датум на поднесување на
Пријавата:

печат

Потпис на управителот на
Продуцентската куќа :

НАПОМЕНА: Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци

(штембил на правното лице)

Изјава

_____ (име на продукциска куќа) како подносител на Пријавата на финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија потврдува дека филмот _____ (наслов на проектот), не е претходно, по било кој основ, поддржан од страна на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

Име на Правно лице:

Законски застапник:

(Име и презиме)

Датум

(потпис)